

БАРАЊЕ НА ПОНУДИ

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА

НАБАВКА НА ВОЗИЛО ЗА САНИТЕТСКИ ТРАНСПОРТ

Проект: Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ, поддржан од Австриска Агенција за развој, Австриски Црвен крст, Црвен крст на Република Северна Македонија, Швајцарски Црвен крст

Општа цел: Набавка и испорака на возило наменето за санитетски транспорт на неподвижни корисници на Итно копче

Рок на испорака: најдоцна 60 дена по изборот на соодветниот ентитет

Краен рок на доставување на понуди: 7 дена од денот на објавата

Начин на достава: Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса. Истиот е адресиран на ЦКРСМ-Архива, **НЕ ОТВАРАЈ** на бул. Кочо Рацин бр. 13, 1000 Скопје, со назнака за архивски број 0507-735/1

Преглед на целите

Во рамките на вториот столб од проектот „Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ“, поддржан од Австриската агенција за развој, Австриски црвен крст, Швајцарски црвен крст и Црвениот крст на Република Македонија претставува пилотирањето и понатамошен развој на сервисот за стари лица Итно копче.

Како интегрален дел од сервисот, претставува воспоставувањето на санитетски транспорт и набавка на соодветни возила кои ќе се користат за превоз на корисниците, во ситуации кога не се работи за итен случај, а лицето поради неподвижност или ограничена подвижност не може да користи превоз со јавниот сообраќај.

60 постари мажи и жени во Македонија ќе бидат избрани како корисници за новововедениот модел, со месечен надомест за користење на услугата за Итно копче во Република Северна Македонија.

Итното копче ќе претставува 24/7 услуга, која корисниците од постарата популација ќе може да ја користат во своите домови, преку притискање на аларм уредот, предвиден да го носат на себе, секогаш кога ќе се најдат во состојба која што не е животозагрозувачка, но е доволно сериозна и има потреба од итност, прва помош и поддршка (повреда, скршеници на екстремитети, случаен пад, крварење на рана, повреди при изгореници, итни медицински состојби, алергиски реакции и сл.), како и нивен соодветен, брз и сигурен превоз до релевантните установи.

Со зголемувањето на трендот на стареење на популацијата во Република Северна Македонија, побарувачката за интегрирани услуги за нега и поддршка за постари жени и мажи во моментот е многу поголема од понудата. Црвениот крст на Република Северна Македонија (ЦКРСМ) е национално признат, професионално искусен снабдувач на здравствена и социјална помош на постари мажи и жени на кои им е потребна помош.

Проектот „Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ“ го поддржува Црвениот крст и понатаму да нуди квалитетно обезбедување на услуги за интегрирана грижа и поддршка за постари жени и мажи преку развивање на сеопфатен деловен модел за одржлива услуга и испорака во рамките на нејзината организација, инспириран од австриските и швајцарските искуства за ефикасно работење на услугите за грижа на постарото население.

1) СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛА

- Заинтересираните ентитети- апликанти, потребно е да достават понуди со исполнување на согласно наведените технички спецификации во **Анекс бр.1**, со нагласен начин на опремување на возилата, и тоа за:
 - **Анекс бр. 1- санитарско возило (за неподвижни корисници) на Итно копче**
 - а) фабрички целосно опремено возило согласно наведената спецификација за санитарски транспорт, приложена во Анекс бр. 1 од овој документ
 - б) возило со дополнително опремување за санитарски транспорт од страна на понудувачот, согласно спецификација за санитарски транспорт, приложена во Анекс бр. 1 од овој документ

1) СООДВЕТНИТЕ ЕНТИТЕТИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ СЛЕДНИВЕ УСЛОВИ:

- Да станува збор за компанија во Република Северна Македонија или друга земја во Европа
- Да биде во можност да обезбеди фактура без данок на додадена вредност (ДДВ) според националните фискални правила
- Да биде во можност да изврши испорака на возилата за санитарски транспорт во Република Северна Македонија

2) КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА:

Заинтересираните ентитети- апликанти потребно е да ги достават следните документи:


- Финансиска и техничка понуда за Анекс бр.1 со вклучени трошоци за нивна испорака, согласно горенаведените можни опции за нивно опремување
- Професионално портфолио на компанијата
- Уверение за регистрација од централниот регистар на компании
- Минимум 3 годишна гаранција за понудените возила или изминати 100.000 км

3) НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

- Исплатата ќе биде извршена од страна на ЦКРСМ, најдоцна до 14 дена во целост по испораката во Црвениот крст на Република Северна Македонија.

АНЕКС БР. 1

Возило за санитарски транспорт на неподвижни корисници за Итно копче

Технички спецификации на возилото:

Возило со 3 седишта (во преден простор)
Мотор дизел мин ЕУ 5 стандард
Работна зафатнина на моторот : мин 2200 цмЗ
Максимална силина: мин 96 kW
Димензии на возилото (должина/ширина/висина): мин 5400 / 2050 / 2500 мм
Најголема дозволена маса: мин 3200 кг
Дозволена носивост: мин 1400 кг
Серво управувач со висинско подесување
Подготовка за радио, звучници и антена
Систем на кочници со ABS+EBD
Воздушно перниче за возачот
Клима уред (ладење и греење)
Електрика на предни стакла.
Централно заклучување и отклучување.
Резервно тркало со димензии исти како што има возилото.
Алат и дигалка за резервно тркало
Обложен дел на санитарски простор со полиестерски панели за звучна и термичка изолација, лесно за перење и дезинфекција
Нелизгачки материјал на патос/под
Климатизација и греење во санитарскиот дел.
Два приклучока за апарати до 12V.
Звучна и светлосна сигнализација - лед сина боја со сирена од минимум 100W и појачало со минимум 6 млади.
Вграден турбовентилатор на кров
ПП апарат с-6
Гаранција на возилото со минимум 3(три) години или изминати 100.000 км

Апарат за дезинфекција -опција
Графичко одбележување на возилото и налепници за висока видливост за возилото (надворешно)
Вградена корпа за отпадоци во санитарскиот простор
Систем за навигација со полнач за систем за навигација
Уред за предупредување за јаглероден моноксид (CO)
Лед осветлување во санитарскиот простор со минимум 4 светилки на покрив

Санитетска опрема:

Преграда (преден и санитарски простор) со лизгачки прозор на самата преграда	
На преградата во санитарскиот простор потребно е под прозорот да има фиксирана склоплива столица	
<ul style="list-style-type: none"> -Лизгачка врата на десна страна од возилото -Два странични држачи од лево и десно на санитарскиот дел при отварање на лизгачката врата -Степеник на извлекување на лизгачка врата <ul style="list-style-type: none"> -Фиксирана склоплива столица на десна страна во санитарскиот простор, пред фиксирачка рампа за количка за носење 	
Лизгачки матиран прозор на лизгачка десна врата	
Фиксирани прозори задна врата– целосно матирани	

Санитетски простор лева страна напред-
фиокар (4 вертикални прегради) и странична
преграда за медицински ранец



Санитетски простор лева страна горен дел
вграден систем со полица за медицински
материјали



Санитетски простор лева страна од подот да
има лизгачка рампа со фиксирање на носилка,
со продолжеток на рампа кој се отвара и
склопува



	
<p>Автоматска склоплива носилка со тркалца и можност за подигање на долните екстремитети, со анатомски троделен душек за носилото изработен од водоотпорен материјал, лежајот да се одделува од постољето (носилката да се користи самостојно) и фиксира на лизгачката рампа</p>	 
<p>Склоплива рампа од задна десна страна на подот во санитарски простор на возилото, со можност за извлекување за количка за носење</p>	



Фиксатор во средишен дел на рампа за
количка за носење во десен дел на
санитетскиот простор



	
<p>Количка за носење</p>	